



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 24

Скопје, понеделник 23 август 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ Пошт. фак 51 Скопје и не се враќаат

Цена на овој број е 4 динари. Претплатата за цела година 250 дин. за едно полугодие 125 динари.

170

ОДЛУКА

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ЗА ПОТВРДА
УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО СТО-
ПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА

Се потврдуваат следните уредби на Владата на Народна Република Македонија донесени врз основа на чл. I од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата:

1. Уредбата за оснивање управа за откуп на земјоделски произведенија при Министерството на трговија и снабдување на НР Македонија и извршните одбори на околиците народни одбори на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 6 од 12 март 1948 година);
2. Уредбата за укинување на Главната дирекција на откупните претпријатија при Министерството за трговија и снабдување на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 6 од 12 III 1948 година); и
3. Уредбата за укинување на Комисијата за локален сообраќај при Владата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 11 од 15 април 1948 година).

Скопје, 30 април 1948 година

Секретар

Претседател

На Народното собрание
на НРМ,На Народното собрание
на НРМ,

Димитар Шули с. р.

Д-р. Димитар Несторов с. р.

171

ЗАПИСНИК

Од третата седница на III-то редовно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија одржано на 30 IV 1948 година.

Претседател: Претседателот на Народното Собрание Д-р Димитар Несторов.

Секретар: вториот секретар на Народното собрание Димитар Шули.

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори третата седница на III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 8.15 часот.

Пред да се премине на дневниот ред, Народното собрание по предлог на Претседателот, му одобри отсуство на народниот пратеник Сабри Менишов.

Потоа се премине на првата точка на дневниот ред — продолжување претресот на предлогот на државниот буџет на НРМ за 1948 год. Во дискусијата по предлогот на буџетот учествуваа народните пратеници: Киро Миљовски, претседател на Планска комисија „За“, Димитар Влахов „За“, Рамиз Усмановски „За“, Душко Лунаревски „За“, Сали Лиси

„За“, Боро Чаушевоки „За“. След како се заврши начелната дискусија по предлог на државниот буџет на НРМ за 1948 год. се премине на претрес и гласање во поединости. Известителот на Одборот за план и финансии Салтир Путински чита дел по дел од предложениот буџет, а Народното собрание го дигање раце ги усвои без секаква измена сите делови на предложениот буџет. Потоа Претседателот на Народното собрание објави, дека се преминува на гласање на буџетот во целост и дека гласањето ќе се врши со прозивка на народните пратеници. При прозивката сите 135 присутни народни пратеници ГЛАСА „ЗА“ за предложениот буџет во целост. Претседателот на Народното собрание објави дека со тоа е усвоен државниот буџет на НРМ за 1948 год. и дека тој ќе биде доставен на Президиумот на Народното собрание за обнародување.

Потоа се премине на втората точка на дневниот ред — претрес на предлогот на Законот за државна завршна сметка на НРМ за 1946 год. Известителот на Одборот за план и финансии Димитар Костров го прочита извештајот на овој Одбор, на потоа Претседателот на Народното собрание ја отвори дискусијата по овој законски предлог. Бидејќи никoj од народните пратеници не се јави за дискусија, се зрени на на претрес и гласање на овој законски предлог во поединости. Известителот на Одборот за план и финансии Д. Костров чита член по член од предложениот закон а Народното собрание го дигање раце ги усвои без секаква измена сите членови на предложениот закон. Потоа Претседателот објави, дека се преминува на гласање во целост и Народното собрание со апкламација го усвои Законот за државна завршна сметка на НРМ за 1946 година.

Потоа се премине на третата точка на дневниот ред — претрес на предлог — одлуката за потврда уредбите на Владата на НРМ од областа на народното стопанство и обновата на земјата. След како секретарот на Народното собрание ја прочита оваа предлог — одлука, Народното собрание со апкламација ги потврди набројаните уредби на владата на НРМ од областа на народното стопанство и обновата на земјата.

Бидејќи дневниот ред со тоа беше исцрпен, Претседателот на Народното собрание Д-р Димитар Несторов предложи да се заклучи третата седница на III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ и побара од Народното собрание овластување на Претседателот и секретарот на Народното собрание го оверат записникот од оваа седница. След како Народното собрание ги усвои сите предлози. Претседателот на Народното Собрание Д-р Д. Несторов во 11.30 часот ја заклучи третата седница, а со тоа и III-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ.

Секретар,

ДИМИТАР ШУЛИ, с. р.

Претседател,

Д-р ДИМИТАР НЕСТОРОВ, с. р.

172

Врз основа чл. 4 т. 4 во врска со член 17 т. 3 од Законот за Петгодишниот план за развиток на народното стопанство на Народна Република Македонија, а со цел да се наставната програма и план во учителските школи изучува потемелно и во полн обем го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за траење учењето во учителските школи

1) Учењето во учителските школи во Народна Република Македонија к'е трае четири години, почнувајќи од учебната 1948/49 год.

2) Учењето на затекнатите ученици што се запишале во учителските школи пред 1948 година к'е трае три години.

3) Со ова решение се укинува решението на Министерот за просвета за траење учењето во учителските школи бр. 2544 од 20 август 1947 година.

4) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I Бр. 8319 6 VIII 1948 год. Скопје Министер за просвета
Д. МИРЕ с. р.

173

Врз основа чл. 4 т. 4 во врска со чл. 17 т. 3 од Законот за Петгодишниот план за развиток на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951 го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за отворање неполна гимназија во Куманово и седми клас при гимназијата во Кочани

1) Се отвора неполна смесена гимназија во Куманово.

2) Се отвора (VII) седми клас при гимназијата во Кочани.

3) Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I Бр. 8320 6 VIII 1948 год. Скопје Министер за просвета
Д. Мире с. р.

174

Врз основа чл. 4 точ. 4 во врска со чл. 17 точ. 3 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство во Народна Република Македонија во годините 1947—1951, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за отворање паралелка со шиптарски наставен јазик при седумпетката во с. Теарце, тетовска окопија

1. Се отвора паралелка со шиптарски наставен јазик при седумпетката во с. Теарце, тетовска окопија.

2. Новоотворената паралелка к'е почна со работа во четвртиот на учебната 1948/49 година.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I бр. 8549 од 13 август 1948 год., Скопје.

Министер за просвета,
Д. МИРЕ, с. р.

175

Врз основа чл. 4 точ. 4 во врска со чл. 17 т. 3 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство во Народна Република Македонија во годините 1947—1951, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

за отворање на седумпетки

1. Се отвораат седумпетки во следните места:

а) со македонски наставен јазик:

1. с. Галичник дебарска окопија
2. с. Долнени прилепска окопија
3. с. Витолиште прилепска окопија
4. с. Лабуниште струшка окопија
5. с. Луково струшка окопија
6. с. Муртино струмичка окопија
7. с. Горно Врановци титов-велешка окопија
8. с. Чашка титов-вепешка окопија
9. с. Вратница тетовска окопија
10. с. Сапотница демир-хисарска окопија
11. с. Горабинци светониколска окопија
12. с. Асамати ресенска окопија.

б) со шиптарски наставен јазик:

13. с. Матејче кумановска окопија

в) со турски наставен јазик:

14. с. Канатларци прилепска окопија
15. с. Џумаџија светониколска окопија

2. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

I бр. 8550 од 13 август 1948 год. Скопје

Министер за просвета,
Д. МИРЕ, с. р.

176

Врз основа чл. 8 ст. 2 и 4 од Уредбата за откуп и распадепа на суровите животињски кожи (Службен лист на ФНРЈ — бр. 56/48) Министерот за индустрија и рударство, во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето, донесува

За да би се регулирало продавањето на откупеното сирење по сврзани цени издавам следното

РЕШЕНИЕ

За определување цени на едро на сирењето и урдата откупени по определени сврзани цени и произведени во мандрите на кооперативните производителни претпријатија.

1. Откупеното сирење од приватните производители и задруги по определените сврзани цени, откупните претпријатија к'е го продават на едро по 33 дин. за 1 нгр франко својот склад.

2. Сирењето и урдата произведени во мандрите на задругите производителни претпријатија, к'е ги продават „Окоп сите“ франко свој склад по цена сирењето 38 динари за 1 нгр, а урдата по 15 дин. за 1 нгр.

Ова Решение стапува на сила веднаш.
Бр. 11476 од 17 VIII 1948 год., Скопје

Министер за трговија и снабдувањето
А. КАНЕВЧЕ, с. р.

177

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за купување земеделски производи по сврзаните цени од ситните земеделски стопанства, а во согласие со Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ и Претседателот на привредниот совет на ФНРЈ, издавам следното

РЕШЕНИЕ

За изменение и дополнение Решението на Мин. за трг. и снабдување на НРМ за определување земеделски производи кои к'е се откупуваат од ситните земеделски стопанства на територијата на НР Македонија по сврзаните цени и за сврзаните цени по кои истите к'е се откупуваат, бр. 4291 од 3 VI 1948 год., Службен весник на Н. Р. М. бр. 17 од 12 VI 1948 год.

1.

Точка 1 под I. — од Решението на ова Министерство за определување земеделски производи кои к'е се откупуваат од ситните земеделски стопанства на територијата на НР Македонија по сврзаните цени и за сврзаните цени по кои истите к'е се откупуваат се изменува и дополнува и гласи:

I. ГРАГА

- а) Тесана (делкана) од 3 м. должина па нагоре по 380 дин. за 1 м.3
- б) даски — четинареви од 12 м. м. по 810 дин. за 1 м.3
- в) даски — четинареви од 18 м. м. по 750 дин. за 1 м.3
- г) даски — четинареви од 24 м. м. до 48 м. м. по 700 дин. за 1 м.3
- д) летви од 1 до 2,75 м. по 700 дин. за 1 м.3
- е) летви од 3 до 4 м. по 800 дин. за 1 м.3

Ова Решение стапува на снага веднаш.

Бр. 10.994 4. VIII 1948 год. Скопје

Министер
за трговија и снабдување
А. Каневча с. р.

178

РЕШЕНИЕ БРОЈ 2

За највисоките цени по кои државните трговски претпријатија и работничко намештеничките набавно-продајни задруги к'е ги предаваат земеделските производи на подрачјето на НР. Македонија.

I.

Државните трговински претпријатија и работничко намештеничките набавно-продајните задруги на подрачјето на Н. Р. Македонија к'е ги продаваат земеделските производи по следните највисоки цени и това како следи:

1. МЛАД КОМПИР

а) Во градовите (местата) Скопје, Штип, Охрид, Прилеп, Гевгелија, Брод, Дебар, Демир Хисар, Горче Петров, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крушево, Радовиш, Ресен, Св. Николе и Струга

по цена до 13 динара за 1 (еден) килограм.

б) Во градовите (местата) Титов Велес, Ц. Село, Струмица, Битола, Куманово, Тетово, Берово, Гостивар и Кр. Паланка по цена до 10 динара за 1 (еден) килограм.

2. ЗЕЛКИ

Во сите места и градови по цена до 3 дин. за 1 кгр.

3. КЕЉ

Во сите места и градови по цена до 3 дин. за 1 кгр.

4. ДОМАТИ

а) Во градовите (местата) Скопје, Т. Велес, Струмица и Гевгелија по цена до 4 динара за 1 — еден — килограм.

б) Во останалите градови и места по цена до 6 дин. за 1 килограм.

5. КРАСТАВИЦИ

Во сите места и градови обични по цена до 1 дин. за чифт.

пангази по цена до 1.50 за чифт.

6. МОДРИ ПАТЛИЦАНИ

Во сите места и градови по цена до 2 дин. за 1 парче.

7. ТИКВИЧКИ

Во сите места и градови мали по цена до 1 динар парче; големи по цена до 1 динар кгр.

8. ЛУК

Во сите места и градови по цена до 16 динара за 1 килограм.

9. КРОМИД (без перја)

а) Во градовите (местата) Т. Велес, Струмица, Охрид, Штип, Гевгелија, и Скопје по цена до 4 динара за 1 килограм;

б) Во градовите (местата) Битола, Куманово, Прилеп, Тетово, и Гостивар по цена до 3 динара за 1 килограм.

в) Во останалите градови и места по цена до 4 дин. за 1 кгр.

10. ПИПЕРКИ

а) Во градовите (местата) Скопје, Т. Велес, Струмица и Гевгелија: Каварџик по цена до 6 динара за 1 кгр.;

Бабури по цена до 8 динара за 1 кгр.

Бугарки по цена до 8 динара за 1 кгр.

Ситни љути по цена до 10 динара за 1 кгр.

б) Во сите останали градови и места: Каварџик по цена до 8 динара за 1 кгр.

Бабури по цена до 10 динара за 1 кгр.

Бугарки по цена до 10 динара за 1 кгр.

Ситни љути по цена до 11 динара за 1 кгр.

11. ГРАШАК ВО ЗРНС

Во сите места и градови по цена до 18 динара за 1 килограм.

12. БОРАНИЈА (граф во меуни)

Во сите градови и места по цена до 7 динара за 1 кгр.

13. БАМЊА

Во сите градови и места по цена до 15 динара за 100 парчиња.

14. КАЈСИЈИ

Во сите градови и места I врста по цена до 10 динара за 1 килограм.

II врста по цена до 7 динара за 1 кгр.

III врста по цена до 4 динара за 1 кгр.

15. ПРАСКИ

Во сите градови и места I врста по цена до 12 динара за 1 кгр.

II врста по цена до 9 динара за 1 кгр.

III врста по цена до 6 динара за 1 кгр.

16. КРУШКИ

Во сите градови и места I врста по цена до 11 динара за 1 кгр.

II врста по цена до 9 динара за 1 кгр.

17. СЛИВИ ПРЕСНИ

Во сите градови и места по цени I врста по цена до 6 дин. за 1 кгр.

II врста по цена до 4 дин. за 1 кгр.

18. ЈАБОЛКИ ЛЕТНИ

Во сите места и градови едри по цена до 8 дин. за 1 килограм.

ситни по цена до 6 дин. за 1 кгр.

19. ЛУБЕНИЦИ

Во сите места и градови по цена до 7 динара за 1 кгр.

20. ДИЊИ

Во сите места и градови по цена до 9 динара за 1 килограм.

21. МЛЕКО

а) Во град Скопје по цена до 12 динара за 1 кгр.

б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Штип, Охрид, Прилеп, Т. Велес, Тетово и Струмица, овче планинско по цена до 16 динара за 1 кгр.

Овчо полско по цена до 14 динара за 1 кгр.

Кравље по цена до 12 динара за 1 кгр.

Козје по цена до 9 динара за 1 кгр.

в) Во сите останали градови и места овчо планинско по цена до 14 динара за 1 кгр.

овчо полско по цена до 12 динара за 1 кгр.

Кравље по цена до 10 динара за 1 кгр.

Козје по цена до 8 динара за 1 кгр.

II.

По предните цени можат да ги продаваат на пазарот непосредно на потрошачите и економите на државните претпријатија, надлештва и установи (служби за работничко снабдување) до колку имаат излишоци на производи кои што преестануваат кога во целост се подмират нуждите на работниците и службениците од претпријатието, надлештво-то односно од установата која што има економија.

До колку пак оваа економија своите излишоци на производи не ги изнесуваат сами на пазарите, должни се исти те да ги продаваат на државните трговски претпријатија по определени сврзани цени.

III.

Исто така по предните цени к'е ги продаваат своите производи и државните земјоделски стопанства и економиите на Народните одбори кога самите ги изнесуваат своите производенија на пазари, и ги продаваат на потрошачите директно.

До колку пак истите своите производи не ги изнесуваат сами на пазарите должни се истите да ги продаваат на државните трговски претпријатија по определените сврзани цени.

IV.

Кога економите од точка II и III ги продаваат своите земјоделски производи на работници и службеници на претпријатието, надлештвото и установата која што ги основа

ла продавањето по правило к'е врши по цените кој што се по ниски од определените продавни цени на државните трговски претпријатија, со това да не можат да идат над оваа цени.

V.

Се задолжуваат државните трговски претпријатија и работничко намештеничките набавно продајните задруги, строго да се придржуваат по предните цени.

Не придржување по истите повлекува одговорност по прописите кои што постојат.

Со ова Решение се одменува прописите на Решението број 1. на ова Министерство за највисоките цени по кој што државните стопански претпријатија и работничко намештеничките задруги к'е ги продаваат земјоделските производи на подрачјето на Н. Р. М. бр. 10288 од 19 VII 1948 година до колку се во супротност со истите.

VI.

Ова Решение влегува во сила од 27 VII 1948 г.

Бр. 10465

од 24 VII 1948 година

Скопје

Министер за трговија и снабдување на НРМ.
Д. БОЈАНОВСКИ, с. р.

179

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОТКУП НА СУРОВИТЕ ЖИВОТИНСКИ КОЖИ

1. Суровите животински кожи и тоа: од крупен добиток во кои спаѓат: кожи од говеда (волони, крави, бивоци, јунци, телиња и бивоци) и кожи од коњи, ждребиња, магарина, мули и мазги; од ситен добиток, во кои спаѓат: овчи, јагњешки, козји и јарешки кожи; и свињски кожи, кои што по чл. 2 и 3 од Уредбата за откуп и расподела на суровите животински кожи подлежат на задолжителен откуп, н'е ги откупува на територијата на Народна Република Македонија Претпријатието за откуп на стока и сточни производи „СТОЧАР“ во Скопје, преку своите откупни станици.

2. Претпријатието „СТОЧАР“ по потреба к'е овласти за вршење откуп на суровите животински кожи, поменати во точ. 1 од оваа Наредба, задруги или други откупувачи.

3. Претпријатието „СТОЧАР“ откупот на суровите животински кожи к'е го врши според планот за откуп на Планската комисија на НРМ.

4. Суровите животински кожи, Претпријатието „СТОЧАР“ н'е ги откупува по одредените откупни цени.

Накладата за откупените сурови животински кожи Претпријатието „СТОЧАР“ н'е ја дава во готово или со акредитивни чекови.

5. Сем нападната предвидена во точ. 4 од оваа Наредба, Претпријатието „СТОЧАР“ к'е им дава на земјоделските стопанства, земјоделските задруги и селските трудови задруги, бонови за купување индустриски стоки по пониските единствени цени, во висина на исплатената наплата.

6. Претпријатието „СТОЧАР“ секои 10 дена к'е ја известува Управата за откуп на Министерството на трговијата и снабдувањето, за откупените количини на суровите животински кожи.

7. Оваа наредба влегуе во сила со денот на потпишувањето.

Број 8269 од 3 август 1948 год., Скопје

Министер за индустрија и рударство
Инг. Г. ВАСИЛЕВ, с. р.

Согласен

Министер на трговијата и снабдувањето
А. КАНЕВЧЕ, с. р.

180

Врз основа на т. 1 од Наредбата бр. XII — на Владата на ФНРЈ — за државните (врзани) цени на вински камен („Службени лист на ФНРЈ“ бр. 68/48 издава следната

НАРЕДБА

За определување претпријатија и задруги кои што ќе откупуват вински камен по државните (врзани) цени на подрачјето на НР Македонија.

1.

Вински камен по државната (врзана) цена на подрачјето на НР Македонија ќе откупуват Околински кооперативни сојузи — „ОКОПС“ и то по цена од 1000 дин. за 100 кгр.

Предната цена се подразбира франко вагон или магацин на откупното претпријатие или задруга, а по избор на откупувачот.

2.

Ова Решение стапува на снага веднаш.

Бр. 11475, 18 VIII 1948 год., Скопје

Министер за трговија и снабдување

А. КАНЕВЧЕ, с. р.

18

Врз основа на член 3 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за цените на земјоделските производи во слободно продавање (Службен лист на ФНРЈ бр. 57/48) ја издавам следната

НАРЕДБА Број 3. —

За нај-високите, цени на земјоделските производи во слободно продавање на подрачјето на Н. Р. Македонија.

1

Земеделците-производители, земеделските задруги и другите производители на земеделски производи на подрачјето на Н. Р. Македонија ќе ги продаваат своите производи по следните највисоки цени и тоа како што следуваат:

1. МЛАД КОМПИР

а) во градовите (местата): Скопје, Штип, Охрид, Прилеп, Гевгелија, Брод, Дебар, Демир Хисар, Г'орча Петров, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крушево, Радовиш, Ресен, Св. Николе и Струга по цена од 14 динара за 1 килограм.

б) во градовите (местата) Титов Велес, Царево Село, Струмица, Битола, Куманово, Тетово, Берово, Гостивар и Крива Паланка по цена до 12 динара за 1 килограм

2. ЗЕЛКИ

Во сите места и градови по цена до 4 динара за еден килограм.

3. КЕЉ

Во сите места и градови по цена до 4 динара за еден килограм.

4. ДОМАТИ

а) Во градовите (места) Скопје, Титов Велес, Струмица, и Гевгелија по цена до 5 динара за 1 килограм.

б) Во останалите градови и места по цена до 7 динара за 1 килограм.

5. КРАСТАВИЦИ

Во сите места и градови обични по цена до 1 динар чифт. лангази по цена до 1,50 дин. по чифт.

6. МОДРИ ПАТЛИЦАНИ

Во сите места градови по цена до 2 динара за едни парче.

7. ТИКВИЧКИ

Во сите места и градови по цена од 1 дин. парче големи по цена до 1 дин. кгр.

8. ЛУК

Во сите места и градови по цена до 18 дин. за едно кило.

9. КРОМИД (без перја)

а) Во градовите (места) Титов Велес, Струмица, Охрид, Штип, Гевгелија и Скопје по цена до 5 динара за 1 килограм.

б) Во градовите (местата) Битола, Куманово, Прилеп, Тетово и Гостивар по цена до 4 динара за 1 килограм.

в) Во останалите градови и места по цена до 5 динара за еден килограм.

10. ПИПЕРКИ

а) Во градовите (местата) Скопје, Титов Велес, Струмица, и Гевгелија

Каварцик по цена до 7 динара за 1 кгр.

Бабури по цена до 9 динара за 1 кгр.

Бугарки по цена до 9 динара за 1 кгр.

Ситни љути по цена до 11 динара за 1 кгр.

б) Во сите останали градови и места

Каварцик по цена до 9 динара за 1 кгр.

Бабури по цена до 11 динара за 1 кгр.

Бугарки по цена до 11 динара за 1 кгр.

Ситни љути по цена до 12,50 динара за 1 кгр.

11. ГРАШАК ВО ЗРНО

Во сите места и градови по цена до 18 динара за 1 кгр.

12. БОРАНИЈА (граф во меуни)

Во сите градови и места по цена до 8 дин. за 1 кгр.

13. БАМЊА

Во сите градови и места по цена до 16 дин. за 100 парчиња.

14. КАЈСИЈИ

Во сите градови и места I врста по цена до 12 дин. за 1 кгр.

II врста по цена до 8 дин. за 1 кгр.

III врста по цена до 5 дин. за 1 кгр.

15. ПРАСКИ

Во сите градови и места I врста по цена до 14 динара за 1 кгр.

II врста по цена до 10 динара за 1 кгр.

III врста по цена до 7 динара за 1 кгр.

16. КРУШКИ

Во сите места и градови

I врста по цена до 12 динари за

1 килограм.

II врста по цена до 10 динари за

1 килограм.

17. СЛИВИ ПРЕСНИ

Во сите градови и места

I врста по цена до 6 динари за

1 килограм.

II врста по цена до 4 динари за

1 килограм.

18. ЈАБОЛКИ ЛЕТНИ

Во сите градови и места

едри по цена до 10 динари за

1 килограм.

ситни по цена до 7 динари за

1 килограм.

19. ЛУБЕНИЦИВо сите места и градови по цена до 8 динари за
1 килограм.**20. ДИЊИ**Во сите места и градови по цена до 10 динара за
1 килограм.**21. МЛЕКО**а) Во град Скопје овчо планинско по цена до 21 динар
за 1 килограм.

овчо полско по цена до 19 динари

за 1 килограм.

крављо по цена до 17 динари

за 1 килограм.

козјо по цена до 14 динари

за 1 килограм.

б) Во градовите (местата): Куманово, Битола, Штип,
Охрид, Прилеп, Титов Велес, Тетово и Струмица:

Овчо планинско по цена до 16 динара

за 1 килограм.

Овчо полско по цена до 16 динара

за 1 килограм.

Крављо по цена до 14 динара

за 1 килограм.

Козјо по цена до 11 динара

за 1 килограм.

в) Во сите останали градови и места

Овчо планинско по цена до 16 динара

за 1 килограм.

Овчо полско по цена до 14 динара

за 1 килограм.

Крављо по цена до 13 динара

Козјо по цена до 10 динара

за 1 килограм.

22. СИРЕЊЕ — БЕЛО

(полномасно)

а) Во град Скопје по цена до 82 динара за 1 килограм.

б) Во градовите (местата): Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово, и Струмица — — — — —
по цена од 78 динара за
1 килограм.в) Во сите останали градови и места по цена до 73 ди-
нара за 1 килограм.**23. УРДА**а) Во град Скопје по цена до 24 динара за еден кило-
грам.б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово и Струмица по цена до 22
динара за еден килограм.в) Во сите останали градови и места по цена од 20 дина-
ра за 1 кгр.**24. МАСЛО НЕТОПЕНО**а) Во град Скопје по цена до 150 динара за 1 кило-
грам.б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово и Струмица по цена до
140 динара за 1 килограм.в) Во сите останали градови и места по цена до 130
динара за 1 килограм.**25. МАСЛО ТОПЕНО**

а) Во град Скопје по цена до 180 динара за 1 килограм.

б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово и Струмица по цена до
170 динара за 1 кгр.в) Во сите останали градови и места по цена до 160 ди-
нара за 1 килограм.**26. КАЈМАК**

Во сите места и градови по цена до 160 динара за 1 кгр.

27. СВИНСКА МАСТа) Во градовите Скопје и Охрид по цена до 180 динара
за 1 килограм.б) Во сите останали градови и места по цена до 160 ди-
нара за 1 килограм.**28. ЈАЈЦА**

а) Во град Скопје по цена до 5 динара за 1 парче

б) Во сите останали места и градови по цена до 4 ди-
нара за едно парче.**29. КОКОШКИ**Во сите места и градови по цена до 80 динара за едно
парче.**30. ПИЛИЊА**Во сите останали места и градови по цена до 60 динара
за едно парче.**II**Согласно член 6. — од Уредбата за цените на земедел-
ските производи во слободно продавања, лицата што прода-
ваат земеделски производи преку напред определените цени
на тржници, пазаришта и други места определени за продава-
ње земеделски производи к'е се казнат со парична казна од
100 до 5.000. динара.Исто така ако се продаваат земеделски производи на
други места, сторителот ќе се казни со парична казна до
50.000 динара или со поправителна работа до 3 месеци, до кол-
ку делото не претставува кривично дело по прописите од за-
конот за сузбивање на непозволена трговија, непозволена шпе-
кулација и стопанска саботажа.

III

Продисите од Наредбата на оваа Министерство број 10196 од 16 јули 1948 година, кој што се во спротивност со оваа Наредба, престануваат да важат.

IV

Оваја Наредба влегува во сила од 27 VII 48 год.
Број 10464 од 24 VII 1948 година, Скопје

Министер
за трговија и снабдување на Н.Р. Македонија
Д. Бојановски с. р.

18

Врз основа на точ. 2 став 2 и 3, точ. 3 став 1, 2 под 3, точ. 4, 5 и 6 од Наредбата на Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ бр. 13543 од 27. VII. 1948 год. за мелење на житариците, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 65/48 издава следното

НАПАТСТВИЕ

За мелење на житарици на подрачјето на НР Македонија.

Точ. 1

Уемот од мелниците обавезно влегуе во државен житен фонд и мелниците се должни сето собрано количество житарици на име уем да го предадат на овластените откупни претпријатија по цени определени со наредбите на Владата на ФНРЈ: за откупните цени на белите житарици во економската 1948/49 год. и за откупните цени на пченката во економската 1948/49 год.) „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/48).

Точ. 2

По дадениот план за откуп на уемице Окопискиот односно Градскиот извршен одбор ќе направи седмичен оперативен план за откуп на уемице по врсти на житарици. Во оперативниот седмичен план треба да се за секоја една мелница назначи количеството, кое е должно да го испорачи во текот на односната седмица.

То. 3

Окопискиот односно Градскиот извршен одбор е должен да го прати исполнението на своите оперативни планови за откуп на уемице

Секоја недела навечер, после предавањето на извештај за откуп на обавезните и слободните вишкови житарици, Управата за откуп на земјоделски производи односно рефератот за откуп на земјоделските производи при окописките односно градските Н. О. ќе предават телефонски извештај на Министерството за трговија и снабдување — Управа за откуп на земјоделските производи за откупните количества уемни житарици.

Точ. 4

Уемот како накнада за извршеното мелење ќе се наплатуе во натура, а према Решението на Планската комисија на НРМ бр. 44 објавено под бр. 6153 од 18 VIII 1947 год. и тоа:

За часно мливо и прекрупа, мелниците и водениците ќе наплатуваат уем во натура на следниот начин:

1) Мелници на валци или камења со електричен или моторен погон со уред'ај за чистење и пресовување.

а) на 100 кгр. пшеница кгр. 10,5 уем.

б) на 100 кгр. рж кгр 11 уем.

в) на 100 кгр царевка, јачмен и овес кгр 11,5 уем.

2) Мелниците на валци или камења со електричен или моторен погон за просто мливо;

а) на 100 кгр. пшеница кгр. 8 уем;

б) на 100 кгр рж кгр 8,5 уем;

в) на 100 кгр царевка, јачмен и овес кгр. 9 уем.

3) Мелниците под точ. 1 и 2 за прекрупа на 100 кгр царевка рж, јачмен и овес кгр 5 уем.

4) Водениците поточари ќе наплатуваат:

а) на 100 кгр. сомлено жито или царевка кгр. 5 уем;

б) на 100 кгр. прекрупа кгр. 4 уем.

Точ. 5

Слабо производително и непроизводителното население кое се снабдуе за исхрана во житарици од државен житен фонд за мелењето на односните количества житарици ќе плаќа уем во пари, према определените цени за односниот вид уемни житарици.

За мелење на односните количества житарици М. Н. О. е должен да издаде белешка со која ќе се потврди дека тоа количество е стварно превземено од државниот житен фонд.

Точ. 6

Сите мелници и воденици кои се државни должни се да водат книги за мелење, заверени од страна на надлежниот Окописки односно Градски Н. О.

Книгите обавезно треба да бидат прошиени со назначен број на страниците и заверени.

Поменатите мелници се должни книгите за мелење да ги водат редовно и читко. Истите се пополнуваат со мастило и никакви поправки не можат да се вршат.

Мелниците се должни сите количества житарици кои се донесуваат за мелење веднаш се донесувањето да ги нанесат во книгата за мелење, назначувајќи по колку уем е земено. Во мелниците не можат да се држат житарици не заведени во односната книга, нити да се пишуе на белешки, или помошни книги, со мотивација дека подоцна ќе се нанесат во книгата за мелење.

Книгата за уемот треба да содржи следните рубрики:

1) реден број

2) дата — ден, месец и година;

3) име и презиме на лицето кое донесе жито за мелење;

4) место — село или град, од каде е лицето;

5) врста на житото (по оделно за пшеница, рж, царевка, јачмен и смес);

6) вкупно колку килограма житарици е донел за мелење;

7) земен уем (по оделно по врсти како е под точ. 5 предвидено;

8) вкупно;

9) за пари (во тајна рубрика ќе се унесуваат количествата кои се од државен житен фонд (за оније лица кои се предвидени во точ. 5).

10) обртни данок;

11) потпис на лицето кое е донело житото.

Точ. 7

На приватните мелници поточари и воденици, надлежниот Окописки односно Градски Н. О. уемот ќе го определува паушално, определувајќи дати во кои паушалот ќе се предава.

При одредување на паушалот М. Н. О. големината на паушалот ќе ја определуваат така да на сопствениците на мелниците им остане извесно количество за прехрана на неговото семејство. При тоа не водат сметка за тоа:

а) да ли сопственикот е обезбеден со житарици од своето производство.

б) да ли е обезбеден по кои други начин од производството на други земјоделски произведения кои може да ги даде во замена за житарици и слично.

Точ. 8

Во колку мелниците го исполнат определениот паушал за предавање на уемите, должни се да го предадат и останалото количество уем т. е. вишок кои не е предвиден во паушалниот план на Околискиот односно Градскиот извршен одбор. За таја цел ако во текот на исполнението на определениот план за откуп на уемите се утврди, дека некоја мелница остваруе поголеми количества уеми, од нопку е предвидено со паушалниот план за откуп на уемите, Околискиот односно Градскиот извршен одбор треба да направи дополнителен план уголемен план за откуп на уемите од односните мелници.

Овија собрани количества к'е се предават на откупните претпријатија како е предвидено во точ. 1.

Со дополнителните планови за откуп на уемите треба да се осигура планскиот откуп на сето количество житарици кое мелниците го добиват како накнада за мелење т. е. уем.

Това к'е се постигне ако се прати редовно исполнението на поставените оперативни планови за откуп на уемите и ако се прати и контролира работата на уемните мелници,

Точ. 9

Сите државни и часни мелници должни се секој 1-и во месецот да дават отчет пред надлежниот им Околиски односно Градски Н. О. поднесувајќи потврде од откупните претпријатија за продадените количества уеми житарици во текот на миналиот месец.

Точ. 10

Работниците на државните и приватните мелници (мелниците водениците и поточарите) к'е се плаќат во пари, а не во натура.

Точ. 11

За трговско мелење према указаната потреба а за сметка на „Земпрожит“ к'е мелат следните мелници: „Куманово“, „Македонија“, „Косово“ и „Труд“ во Скопје; „Драгор“ во Битола; „Пелагонија“ во Прилеп; „Македонија“ во Куманово и „Полог“ во Тетово.

Точ. 12

Во однос на инакви проценти на мелење, како и во однос на инакви типови брашно на трговско мелење, освен поменатите во цитираната Наредба на Владата на ФНРЈ за мелење на житарици одлука донесуе ова Министерство.

Точ. 13

Околиските односно Градските Н. О. треба да имат предвид, оти во контингентот за широка потрошња покрај количествата предвидени по планот за откуп к'е влезат и количествата собрани од уем.

Точ. 14

Локалните претпријатија кои вршат откуп на уемот од мелниците должни се да секој 15 дена му достават извештај на „Земпрожит“ (како чувар на државен житни фонд) за откупените количества по врсти на житарици, за кои кај личини „Земпрожит“ к'е издава диспозиции према плановите на ова Министерство.

Точ. 15.

Со влегување во сила на ова Напатствие престануваат да важат прописите од Наредбата на ова Министерство бр. 14956 од 8 VIII 1947.

Точ. 16

Ова Напатствие влегува во сила веднаш.
Број 10908 од 4 VIII 1948 год., Скопје

Министер за трговија и снабдување,
А. КАНЕВЧЕ, с. р.

СОДРЖИНА

Рр. бр.	Стр.
170	Одлука на народното собрание на НРМ за потврда Уредбите на Владата на НРМ од областа на Народното стопанство — 193
171	Записник од III-то редовно заседание на Народното Собрание на НР Македонија — 193
172	Решение за траење учењето во учителските школи — 194
173	Решение за отворање на неполна гимназија во Куманово и седми клас при гимназијата во Кочани — 194
171	Решение за отворање паралелки со шиптарски наставен јазик при седумлетката во с. Теарце, Тетовска околија — 194
175	Решение за творање седумлетки — 194
176	Решение за определување цени на едро на сирењето и урдата откупени по определени сврзани цени и произведени во мандрите на кооперативните претпријатија — 194
177	Решение за изменење и дополнење на Решението на Мин. за трговија и снабдување на НРМ бр. 4291 од 3 јуни 1948 година. — 195
178	Решение бр. 2 за највисоките цени по кои државните трговски претпријатија и работничко-исметничките набавно-продајни задруги к'е ги продават земјоделските производи за подрачјето на НРМ — 195
179	Наредба за начинот за откуп на суровите животински кожи — 196
180	Наредба за определување претпријатија и задруги кои што к'е откупуват вински камен по државните (сврзани) цени на подрачјето на НРМ — 197
181	Наредба бр. 3 за највисоките цени на земјоделските производи во слободно продавање — 197
182	Напатствие за мелење на житарици на подрачјето на НР Македонија — 199